

Комисијата за заштита на конкуренцијата врз основа на член 28 и член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата („Службен весник на Република Македонија“ бр. 145/10, 136/11, 41/14, 53/16 и 83/18), а постапувајќи по известувањето за концентрација од страна А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, доставено преку адвокат Душица Бојковска од Скопје, на седницата одржана на ден 23.06.2020 година, го донесе следното

РЕШЕНИЕ

1. Се утврдува дека концентрацијата со која А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, стекнува единствена контрола врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна (Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna), со регистрирано седиште на ул. Цеста в Старо вас 2, (Cesta v Staro vas 2), 6230 Постојна, Словенија, преку стекнување на 100% од уделите, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците и **е во согласност со одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата во смисла на член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.**

2. Се задолжува подносителот на известувањето за концентрација да плати административна такса за известување за концентрација во износ од 6.000,00 ден. и за решението во износ од 30.000,00 ден., по тарифен број 34 од Законот за административни такси („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/93, 20/96, 7/98, 13/01, 24/03, 19/04, 61/04, 95/05, 7/06, 70/06, 92/07, 88/08, 130/08, 6/10, 145/10, 17/11) на сметка на Буџетот на Република Северна Македонија бр. 100000000063095, уплатна сметка 840...03161, приходна шифра и програма 72231300.

3. Тужбата за поведување на управен спор не го одлага извршувањето на решението.

Образложение

Согласно член 15 од Законот за заштита на конкуренцијата, на ден 30.03.2020 година до Комисијата за заштита на конкуренцијата (во понатамошниот текст: Комисија) беше доставено известување за концентрација од А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. (A1 Slovenija, telekomunikacijske storitve, d. d.), со адреса на Шмартинска цеста 134Б (Šmartinska cesta 134B), 1000 Љубљана, Словенија, со која А1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д. стекнува единствена контрола врз друштвото Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна (Studio Proteus, produkcija audio video kaset, d.o.o. Postojna), со регистрирано седиште на ул. Цеста в Старо вас 2, (Cesta v Staro vas 2), 6230 Постојна, Словенија, преку стекнување на 100% од уделите.

Комисијата започна со испитување на Известувањето со денот на неговиот прием и врз основа на податоците доставени во Известувањето за концентрација и прилозите кон истото, го утврди следното:

A1 Словенија, телекомуникациске сторитве д.д е фирма-ќерка на А1 Телеком Австрија АГ. А1 Телеком Австрија Групацјата престапува дел од Америка Мовил Групацјата (América Móvil Group) и е активна во Република Северна Македонија како давател на телекомуникациски услуги, услуги на фиксна телефонија, широкопојасен интернет пристап и дистрибуција на медиумски содржини преку своите фирми-ќерки и тоа:

- Друштво за телекомуникациски услуги А1 Македонија ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје и регистрирана дејност: дејности на безжични телекомуникации

- Друштво за застапување и услуги ТЕЛЕМЕДИА ДООЕЛ Скопје, со седиште на Плоштад Пресвета Богородица бр. 1, Скопје и регистрирана дејност: дејности за дистрибуција на филмска, видео и телевизиска програма.

Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна нуди широк опсег на телекомуникациски услуги за своите потрошувачи: аналогна телевизија, дигитална телевизија, интернет и фиксна телефонија на територијата на Словенија. Студио Протеус продукција аудио видео касет д.о.о. Постојна нема никакви активности, ниту дава услуги на територијата на Република Северна Македонија.

Комисијата утврди дека пријавената концентрација потпаѓа под одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата, бидејќи ги исполнува условите од член 12 став (1) точка 2) и од член 14 став (1) точка 1 и 2 од Законот за заштита на конкуренцијата.

Комисијата, имајќи ги предвид критериумите од член 17 став (2), став (3) и став (4) од Законот за заштита на конкуренцијата и точка б) од *Насоките за уврдување на случаите во кои при оценка на концентрациите Комисијата за заштита на конкуренцијата вообичаено ќе утврди дека истите се во согласност со Законот за заштита на конкуренцијата*, оцени дека пријавената концентрација, иако потпаѓа под одредбите од Законот за заштита на конкуренцијата, е во согласност со истиот бидејќи нема да има за последица значително спречување, ограничување или нарушување на ефективната конкуренција на пазарот или на негов суштински дел, особено како резултат на создавање или зајакнување на доминантната позиција на учесниците.

Имајќи ја предвид ваквата оценка на концентрацијата, Комисијата одлучи како во диспозитивот на ова Решение, согласно член 19 став (1) точка 2) од Законот за заштита на конкуренцијата.

Согласно член 53 став (2) од Законот за заштита на конкуренцијата тужбата не го одлага извршувањето на решението.

Правна поука: Против ова решение може да се поднесе тужба за поведување на управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на неговото доставување.

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА
ПРЕТСЕДАТЕЛ
Проф. Д-р. Владимир Наумовски